



**СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА**

**С Т А Т У Т**

**Октомври, 2020**

Поаѓајќи од слободата, еднаквоста, солидарноста, правдата и демократијата како фундаментални вредности на едно општество,

Поаѓајќи од фактот дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партија која ги прифаќа овие вредности како појдовна основа во изградба на Република Северна Македонија,

Стремејќи се кон целите на социјалната демократија за слободни и еднакви граѓани во солидарно општество,

Стремејќи се кон обезбедување на благосостојбата на граѓаните, одржлив општествен развој и еднаков третман и грижа за сите граѓани,

Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, врз основа на член 14 ст.1 и чл.16 од Законот за политичките партии, на ден 25.10.2020 година ги усвои следните измени и дополнувања на Статутот на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија:

## **СТАТУТ**

### **на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија**

#### **I - ОПШТИ ОДРЕДБИ**

##### **Предмет на уредување и утврдување**

###### **Член 1**

Со овој Статут Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги уредува:

- името, седиштето на Партијата;
- симболот и знамето на Партијата;
- политичките цели на дејствување, остварување на јавноста во работата и начинот на дејствување;
- условите и начинот на зачленување и престанокот на членството;
- правата, обврските и одговорностите на членовите;
- застапувањето и претставувањето на Партијата;
- органите на Партијата, начинот на нивниот избор и отповикување, траењето на мандатот и начинот на одлучување;
- стекнување и располагање со средствата, престанок на Партијата, како и други прашања од интерес на членството и работењето на Партијата.

##### **Начела и цели**

###### **Член 2**

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (во натамошниот текст СДСМ) е самостојна политичка Партија на слободни и одговорни членови кои дејствуваат заради остварување на следните основни политички начела и цели:

- Целосно почитување на човекот, неговото достоинство, права и слободи, согласно највисоките цивилизациски и демократски придобивки
- Развивање на демократијата и обезбедување еднаквост на граѓаните
- Натамошна изградба на Република Северна Македонија како суверена, демократска и правна држава, која почива на темелните вредности на нејзиниот уставен систем, обезбедува плуралност и слобода на медиумите
- Рамноправност помеѓу мажите и жените
- Изградба на општество на еднакви шанси и социјална правда, во кое ќе бидат гарантирани економските слободи и заштитата на правата од работа
- Развивање на пазарно стопанство кое ќе обезбедува одржлив раст и создавање работни места во услови на рамноправност на стопанските субјекти
- Втемелување и примена на европските вредности во Република Северна Македонија и нејзино членство во ЕУ и НАТО
- Афирмација на правата и зголемување на шансите за најранливите категории и маргинализираните поединци и групи

- Обезбедување на услови за развој на науката, образованието, културата и спортот
- Развивање одговорен пристап кон животната средина и природата
- Негување на културните вредности и историските придобивки на Република Северна Македонија и на сите заедници кои живеат во нејзините граници
- Настојување за обезбедување на правата и слободите гарантирани со меѓународните документи за Македонците во соседните земји и развивање на постојана културна, социјална и економска комуникација со нив и со иселениците
- Почитување на антифашизмот како цивилизациска придобивка на современиот свет
- Унапредување и афирмација на меѓуетничкиот соживот и меѓурелигиска толеранција и дијалог

Основните начела и цели од став 1 подробно се разработуваат во Програмската декларација и во други документи што се донесуваат во рамките на политичкото дејствување на СДСМ.

## **Делување, назив и симболи, јавност, застапување и претставување**

### **Член 3**

Во остварувањето на политичките начела и цели, СДСМ се користи со демократски и ненасилни парламентарни и вонпарламентарни средства. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија енергично ги отфрла сите обиди за користење на недемократски, тоталитарни или други насилни методи.

### **Член 4**

Врз основа на одлука на овластените органи, СДСМ може да стапува во коалиција или да воспоставува други видови на соработка со други политички партии и да остварува меѓународна соработка која не е во спротивност со законот.

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија соработува со партиите во Република Северна Македонија, како и во меѓународната заедница, особено со оние коишто имаат блиски програмски и политички определби и цели.

СДСМ е полноправен член на Социјалистичката интернационала и асоцијативен член на Партијата на европски социјалисти.

### **Член 5**

Полниот назив на Партијата е: Социјалдемократски сојуз на Македонија. Освен целосното име на Партијата, во политичката активност и во правниот промет ќе се користи и кратенка од името на Партијата (СДСМ).

### **Член 6**

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е правно лице, со седиште во Скопје, на ул. "Бихаќка" бр.8.

Претседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја претставува и застапува Партијата во рамките на нејзината редовна активност, а вон тоа со посебна одлука на Извршниот одбор на Централниот одбор.

Со посебна одлука на Извршниот одбор, СДСМ може да го претставува и застапува и друг член на Извршниот одбор.

Лицата кои со овој Статут се овластени да го застапуваат СДСМ можат, во границите на нивните овластувања, да овластат и трети лица како застапници.

### **Член 7**

Партијата има тркалезен печат, со дијаметар од три (3) сантиметри, во чија средина се наоѓа кратенката СДСМ со накосен испис и на чии рабови е испишано името на партијата „Социјалдемократски сојуз на Македонија“. Елементите на печатот се во црвена боја.

Партијата има логотип (знак) кој се состои од квадрат без заоблување на аглите, во чија долна половина е сместен накосен испис на кратенката СДСМ, приближена кон левата страна на квадратот. Квадратот е обоен со црвена боја, а исписот е во бела боја.

Логотипот како примарен визуелен елемент е конципиран во неколку варијанти кои го содржат и полното име на партијата „Социјалдемократски сојуз на Македонија“.

Името на партијата може да биде позиционирано под црвениот квадрат или странично од црвениот квадрат, лево или десно.

Логотипот може да функционира и самостојно на црвени површини, односно да се аплицира само кратенката СДСМ со накосен испис, без квадрат и без полното име на партијата,

во зависност од целокупниот дизајн на материјалот каде логотипот се аплицира.

Знамето на партијата е во форма на правоаголник, со црвена боја и димензии во однос 2:1, а на него со бела боја, накосено е испишана кратенката СДСМ преку целата површина, приближена кон горната и кон десната граница на знамето.

Правилата и начините на употреба на логотипот на СДСМ се дефинирани со Книга на графички стандарди изработена од Центарот за комуникации со јавност на СДСМ и објавена на веб страната на партијата.

Во комуникацијата може да се користи синтагмата македонски социјалдемократи.

Празник на Партијата е 20 Април, денот на нејзиното формирање. Партијата има своја инструментална химна од авторот Влатко Стефановски.

Користењето и чувањето на печатот, знакот, знамето и химната се уредува со посебна одлука на Централниот одбор.

## **Член 8**

Работата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е јавна. Јавноста во работата ја остварува преку своите облици на организационо дејствување, органи и работни тела, Пратеничката и советничките групи, министрите, замениците - министри и градоначалниците избрани од листата на СДСМ; преку поединечната активност на своите членови, соработката со други политички и неполитички здруженија и организации, преку разни видови на влијанија врз јавното мислење, како и низ други форми и начини што му се примерени на демократското уредување на општеството и на Партијата.

За остварување на начелото на јавност во работата се грижи и е одговорен Извршниот Одбор на Централниот одбор на партијата.

## **II - ЧЛЕНСТВО**

### **Услови и начин на зачленување**

## **Член 9**

Член на СДСМ може да биде секој полнолетен граѓанин - државјанин на Република Северна Македонија, кој ќе поднесе изјава за доброволно членство во Партијата и кој ги прифаќа одредбите од овој Статут и програмските документи на СДСМ.

Потпишаната изјава за пристапување во СДСМ (пристапница), подносителот ја доставува до општинската организација на СДСМ или до некој од повисоките органи на СДСМ.

Ако пристапницата е доставена до општинската организација, тогаш таа на првиот состанок на Извршниот одбор го верифицира пристапувањето, а ако пристапницата е доставена до повисоките органи, тие ја праќаат до општинската организација во којашто живее граѓанинот и таа на својот прв состанок на Извршниот одбор го верифицира приемот на членот. Извршниот одбор е должен да обезбеди мислење од месниот одбор.

Во исклучителни ситуации, граѓаните кои немаат услови да дејствуваат во рамките на некоја од општинските организации на СДСМ, можат да ја достават својата изјава за пристапување до кој било орган на СДСМ, кој, по верифицирањето на нивното членство, ќе ги извести дека се членови на СДСМ.

Доколку општинската организација не изврши верификација на пристапувањето во рок од 30 дена од доставувањето на изјавата за пристапување, подносителот има право на жалба до Надзорниот одбор на СДСМ.

Пристапувањето на нов член може да го оспори Извршниот одбор на СДСМ во рок од 30 дена, од денот на доставување на податоците за прием во единствената база на податоци, по чија Одлука незадоволната страна има право на жалба. Жалбата се поднесува до Надзорниот одбор на СДСМ во рок од 30 дена, од денот на доставувањето на одлуката.

Одлуките на Надзорниот одбор на СДСМ се конечни.

За евиденцијата на членството и за членарината се води единствена база на податоци, која се уредува со посебен Правилник од страна на ЦО на СДСМ.

## **Член 10**

Во политичкото делување на СДСМ, покрај членовите, можат да соработуваат и партиски неопределени лица - симпатизери на партијата и поддржувачи (пријатели) на партијата. Начинот на нивното учество на седници на органите и во работните тела на партијата се уредува со Одлука на ЦО на СДСМ.

## Права и обврски на членовите

### Член 11

Членот на СДСМ ги има следните права и обврски:

- да учествува во градењето и остварувањето на политиката на Партијата;
- самостојно да презема иницијативи кои не се спротивни на овој Статут и на основните програмски и политички ставови на Партијата;
- да избира и да биде избран во сите органи на Партијата;
- да биде кандидат на партиските листи за парламентарните, претседателските и локалните избори;
- да биде редовно информиран за активностите на Партијата и критички да се осврнува врз нив;
- да прима солидарна помош од Партијата, во согласност со посебните акти, особено во случај на повреди на неговите права поради членување во неа;
- својата активност да ја извршува во согласност со Статутот;
- да ги издвои сопственото мислење, предлози и ставови со кои останува во малцинство при расправата и во донесувањето одлуки, согласно член 67;
- да има пристап до информациите на веб-страницата на СДСМ наменета само за членовите;
- теоретски и практично да се оспособува за политичко делување, организирано од страна на СДСМ;
- пред надлежните органи и во согласност со овој Статут да ги заштити своите права.

## Членарина

### Член 12

Членот е должен редовно да плаќа членарина.

Висината на членарината зависи од видот на примањата и социјалната состојба на членот.

Членовите кои се невработени или се приматели на социјална помош се ослободени од плаќање на членарината.

Обврските и правата од претходните ставови се утврдуваат со Одлука и Правилник за начинот на плаќање на членарината донесени од Централниот одбор на СДСМ.

Членот може да дава материјална поддршка на СДСМ во облик на прилози, донации и сл.

Давањето на материјална поддршка на СДСМ се регулира со Одлука и Правилник за начин на давање прилози, донации, и друга материјална помош донесени од Централниот одбор на СДСМ.

Со давањето на материјална поддршка на СДСМ не може да се остваруваат дополнителни или посебни права.

### Член 13

Членот кој не платил членарина за 6 или повеќе месеци не може да биде избран за извршување на функција во органите на партијата, ниту кандидат на локални и државни функции.

Пред истекот на рокот од ставот 1, Општинската организација е должна членот писмено да го извести за неисполнетата обврска.

Членот кој не платил членарина за 6 или повеќе месеци, освен оние кои се ослободени, привремено го губи правото на одлучување.

Доколку во меѓувреме, но не подолго од еден месец од добивањето на писменото известување од ст. 2 на овој член, членот ги подмирил во целост обврските за плаќање на членарина, повторно се стекнува со сите права на одлучување и кандидирање.

Правата на кандидирање можат да бидат повторно стекнати само доколку членот ги подмирил обврските од известувањето од чл.13 ст.2 пред денот на објавувањето на избори за партиски, локални и државни избори.

Членот е должен пред стапување на функција во Партијата да достави доказ за платена членарина до органот кој го предложил.

### Член 14

Општинските организации имаат обврска на секои 3 месеци да поднесуваат Извештај за состојбата за плаќањето на членарината до генералниот секретар на СДСМ.

## Престанок на членство

### Член 15

Членувањето во СДСМ престанува со:

1. истапување од Партијата со потпишување на писмена изјава;
2. бришење од евиденцијата;
3. одлука за исклучување, поради:
  - зачленување во друга политичка партија,
  - кандидирање како независен кандидат или кандидат на листа на друга политичка партија, без согласност на СДСМ,
  - прифаќање на кандидатура за функција или функција во законодавната, извршната или локалната власт од страна на друга политичка партија, без согласност на СДСМ,
  - работење и дејствување спротивно на Статутот и Програмата на СДСМ,
  - непочитување на Одлуките и ставовите на органите на СДСМ,
  - работење и дејствување со кое му нанесе штета на угледот на СДСМ.

### Член 16

Членот се брише од евиденцијата откако ќе се констатира дека дванаесет месеци не плаќа членарина. Одлука за бришење од евиденцијата донесува Извршниот одбор на Општинската организација на СДСМ. Одлуката задолжително му се доставува на членот, во писмен облик.

На одлуката за бришење од евиденцијата членот може во рок од 8 дена да поднесе жалба до Надзорниот одбор на СДСМ, кој е должен во рок од 15 дена да донесе одлука.

До донесување на одлуката на Надзорниот одбор правата и должностите на членот мируваат. Одлуката на Надзорниот одбор е конечна.

### Член 17

По престанокот на членството со бришење од евиденцијата, членот има право на повторно зачленување во СДСМ во рок од шест месеци од денот на донесување одлука за бришење од евиденцијата, доколку претходно го подмири долгот за членарината.

Со подмирувањето на членарината и враќањето во евиденцијата на членовите, се смета дека има континуитет на членувањето во СДСМ.

### Член 18

За донесување на одлука за исклучување се спроведува постапка, во која соодветниот орган на СДСМ може да изрече опомена или да донесе одлука за исклучување од СДСМ. Опомена може да се изрече за помали облици на повреда со кои е нанесена мала штета на партијата.

Исклучување на членот може да се изрече за потешки облици на повреда со кои е нанесена значителна штета на партијата.

### Член 19

Одлука за опомена односно одлука за исклучување донесува Извршниот Одбор на Општинската организација или Централниот одбор на СДСМ.

Извршниот одбор на Општинската организација одлучува за членови и функционери од неговата општинска организација, кои се избрани на локално ниво.

Централниот одбор на СДСМ одлучува за членови на Централниот одбор на СДСМ, неговиот Извршен одбор, за членови на Пратеничката група и за членови во извршната власт, градоначалниците, како и за носители на функции избрани или именувани од законодавната или извршната власт.

Во постапката за исклучување мораат да се приложат докази (документи и изјави).

Основ за донесување на одлука е усната расправа.

На усната расправа задолжително се повикува членот против кого се води постапката за исклучување и тоа во сите степени на постапката. Извршниот одбор на Општинската организација и на ЦО на СДСМ, пред кои се води постапката, дозволуваат присуство на член по барање на членот за кој се води постапка, кој би бил негова потпора во постапката.

На расправа се води записник.

## **Член 20**

Одлуките кои се носат во постапката за исклучување мораат да бидат во писмена форма, со образложение и поука за жалба.

Одлуката задолжително се доставува до членот, за кој се водела постапка за исклучување.

Членот во рок од 15 дена од денот на доставување на Одлуката има право на жалба до Надзорниот одбор на СДСМ.

Со Одлуката на Надзорниот одбор може да се потврди, преиначи или укине претходната Одлуката на Извршниот одбор на Општинската организација или на ЦО на СДСМ. Одлуката на Надзорниот одбор е конечна.

## **Член 21**

Исклучениот член може да поднесе барање за повторен прием во партијата до Надзорниот одбор на СДСМ по претходно прибавено мислење од органот кој ја донел одлуката за исклучување.

Барање за повторен прием не може да се поднесе пред истекот на 1 година од денот кога е донесена конечната Одлука за исклучување.

Надзорниот одбор на СДСМ е должен во рок од 60 дена, од денот на поднесување на барањето за повторен прием, да донесе Одлука.

## **III - ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА СДСМ**

### **Член 22**

Членството на СДСМ е организирано во следните облици на дејствување:

- Органи на СДСМ
- Форум на жени на СДСМ (ФЖ);
- Социјалдемократска младина на Македонија (СДММ)
- Градска организација на СДСМ -Скопје
- Општинска организација на СДСМ
- Месен одбор на СДСМ

Членовите на СДСМ може да се организираат и во интересовни облици (пензионери и слично). Одлуката за нивно формирање ја донесува ЦО на СДСМ.

### **Органи на СДСМ**

### **Член 23**

Органи на СДСМ се:

- Конгрес
- Централен одбор
- Претседател
- Заменик претседател
- Надзорен одбор.

### **Конгрес на СДСМ**

### **Член 24**

Конгресот на СДСМ го сочинуваат:

- по 1 делегат на определен број членови од општинските организации на СДСМ, утврден со одлуката за свикување на Конгресот;
- по 1 делегат на определен број членови од организациите на СДСМ во други држави, утврден со одлуката за свикување на Конгресот;
- Претседателот на СДСМ;
- Заменик претседателот на СДСМ;
- Генералниот секретар на СДСМ;
- Потпретседатели на СДСМ;
- Претседателка на Форум на жени;
- Претседател на СДММ;
- членовите на Централниот одбор на СДСМ и на Надзорниот одбор на СДСМ;

- претседателите на општинските организации, членовите на Градски одбор на Градската организација на СДСМ-Скопје, Претседателот на Форумот на пензионери на СДСМ, односно вршителот на оваа функција во моментот на одржување на конгресот, членовите на Пратеничката група на СДСМ, министрите и замениците-министри избрани од листата на СДСМ;
- градоначалниците од редовите на СДСМ.

#### Член 25

Конгресот на СДСМ е највисок орган на СДСМ. Мандатот на делегатите на Конгресот трае 4 години.

Мандатот на делегатите со кои се прават измени и дополнување во составот на Конгресот е во рамките на четиригодишниот мандат на целиот Конгрес.

#### Член 26

Конгресот се состанува секоја четврта година на изборна седница.

Конгресот се свикува задолжително пред парламентарните и претседателските избори заради утврдување кандидати за изборите и по парламентарните, претседателските и локалните избори заради анализа на изборните резултати и изјаснување за довербата на органите на СДСМ, избрани од Конгресот, со оглед на изборните резултати.

Одлука за свикување на Конгресот носи Централниот одбор.

Конгресот, пред рокот утврден со овој Статут, се свикува на барање на претседателот на СДСМ, најмалку 1/3 од членовите на ЦО СДСМ, Надзорниот одбор на СДСМ или најмалку 1/3 од општинските организации на СДСМ. Предлогот за свикување на Конгресот пред рокот утврден со овој Статут треба да содржи дневен ред со образложение.

Конгресот на СДСМ може да го свика и Надзорниот одбор или претседателот на СДСМ доколку Централниот одбор во рок од 2 месеца не постапи во согласност со став 2 и 4 на овој член.

Одлуката за свикување на Конгресот се објавува најмалку 15 дена пред денот на одржувањето.

Кога Конгресот се свикува во смисла на став 2, 4 и 5 на овој член рокот за објавување може да биде и пократок.

#### Член 27

Конгресот на СДСМ:

- донесува Програма и Статут на СДСМ;
- го одобрува извештајот за работата на органите меѓу 2 изборни седници - конгреса;
- го утврдува бројот на членовите на органите и носителите на функции на СДСМ;
- *Алинеата се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.*
- избира заменик претседател на СДСМ, на предлог на претседателот на СДСМ;
- во исклучителни случаи избира вршител на должност претседател на СДСМ со мандат што ќе го утврди Конгресот;
- избира членови на Централниот одбор на СДСМ;
- избира членови на Надзорниот одбор на СДСМ;
- утврдува кандидати за учество на претседателските и на парламентарните избори;
- донесува одлука за изборни коалицирања;
- утврдува изборна програма на СДСМ;
- донесува деловник за својата работа;
- ја утврдува одговорноста на носителите на функции што ги избира;
- по потреба, разгледува и други прашања сврзани со работата на СДСМ.

#### Централен одбор на СДСМ

#### Член 28

Централниот одбор на СДСМ го сочинуваат:

- Претседателот на СДСМ;
- Заменик претседателот на СДСМ;
- Генерален секретар на СДСМ;
- потпретседатели на СДСМ



- 100-120 члена на Централниот одбор што ги избира Конгресот. Манадатот на членовите на Централниот одбор трае 4 години, со право на повторен избор.

### Член 29

Централниот одбор на СДСМ е највисок орган на СДСМ меѓу 2 конгреса кој:

- раководи со СДСМ меѓу два конгреса и се грижи за извршување на неговите одлуки;
- дава политички оценки и утврдува политички ставови на СДСМ;
- избира Генерален секретар на СДСМ од својот состав;
- избира 15 - 18 члена на Извршниот одбор на Централниот одбор на СДСМ;
- избира од два до четири потпретседатели на СДСМ;
- избира организационен секретар од својот состав;
- избира секретар за меѓународна соработка од својот состав или надвор од него;
- избира Претседавач на Централниот одбор од своите членови со мандат од 1 година, без право на повторен избор, на предлог на Извршниот одбор;
- избира претседател и членови на Советот на СДСМ;
- Избира претседатели на комисиите на СДСМ;
- Донесува Кодекс за однесување на членовите на СДСМ;
- Донесува Деловник за работа на комисиите на СДСМ;
- Донесува акти за начинот на финансирање на партијата по пат на донации;
- донесува Правилник за работа на регионалните координатори;
- донесува одлуки за основање на интересовни облици на организирање и нивно членство на републичко ниво;
- го донесува Кодексот за однесување на функционерите;
- решава по жалби на одлуките на Извршните одбори на општинските организации;
- донесува одлука за распуштање на општинска организација;
- му предлага на Конгресот кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија и за претседател на државата, како и кандидати за органите на СДСМ;
- тргнувајќи од програмските определби за соодветно почитување на релевантните критериуми во процесот на кандидирање, се грижи за парламентарните и претседателските избори;
- донесува одлука за распишување на внатрешните избори и во Правилник ги утврдува критериумите и постапката за избор на членовите и органите;
- ја утврдува одговорноста на носителите на функции што ги избира;
- ги разгледува и утврдува годишните финансиски планови и извештаите за деловната политика на СДСМ;
- ги утврдува начинот и облиците на материјална поддршка на Партијата во смисла на член 12 став 1, 2 и 3.;
- ја води финансиската политика на СДСМ и управува со нејзиниот имот;
- формира Фонд за солидарност, чии надлежности ги утврдува со посебен Правилник;
- именува директор на Центарот за истражување и анализа, со мандат од 4 години, а неговите надлежности се утврдуваат со посебна одлука на Централниот одбор;
- именува директор на Центарот за комуникации со јавноста и издавачка дејност со мандат од 4 години, а неговите надлежности се утврдуваат со посебна одлука на Централниот одбор;
- основа постојани и повремени работни тела (одбори, комисии, проектни групи) чиј делокруг на работа се утврдува со одлуката за нивно основање;
- донесува одлуки за основање на посебни служби на СДСМ и други облици за вршење на својата дејност;
- донесува акт за висината и начинот на плаќањето на партиската членарина;
- донесува деловник за својата работа;
- избира Шеф на Изборен штаб;
- по потреба, решава и за други прашања сврзани со работата на СДСМ кои со Статутот или со друг општ акт не се ставени во надлежност на друг орган на СДСМ.

### Член 30

Седниците на Централниот одбор се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш на секои три месеци.

Седниците на Централниот одбор ги свикува и ги води претседавачот на Централниот

одбор на барање на Претседателот на СДСМ, Извршниот одбор на СДСМ или 1/3 од членовите на ЦО и е должен на дневен ред да ги стави точките кои ги бара подносителот.

Ако претседавачот на ЦО во рок од 7 дена не постапи по барањето од ставот 2, Централниот одбор може да биде свикан и од подносителот на барањето, кој тогаш ја подготвува и раководи со седницата на ЦО.

Во случај на отсуство на претседавачот, седниците може да ги свикува претседателот или генералниот секретар согласно став 2 на овој член.

На седниците на Централниот одбор се покануваат претседателот на Надзорниот одбор, Секретарот за меѓународна соработка, ако не е од редот на избраните членови на ЦО, членовите на Пратеничката група, министрите, замениците-министри избрани од листата на СДСМ, претседателот на ЗЕЛС, доколку е од редовите на СДСМ, Претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје, Градоначалниците на општините од редовите на СДСМ, претседателот, потпретседателите и генералниот секретар на СДММ и Претседателката на Форумот на Жени на СДСМ, Заменик-претседателката на Форумот на жени и Генерална секретарка на Форумот на жени и Претседателот на Форумот на пензионери на СДСМ, без право на одлучување.

## **Претседател на СДСМ**

### **Член 31**

Претседателот на СДСМ:

- го претставува и застапува СДСМ;
- раководи со СДСМ меѓу седниците на неговите органи;
- учествува во градењето на политиката на СДСМ;
- ги свикува седниците на Централниот одбор, доколку на негово барање тоа не го направи Претседавачот на Централниот одбор;
- ги свикува седниците на Извршниот одбор;
- именува и разрешува претседатели на општинските организации и претседател на градската организација на Град Скопје, по претходно утврдена постапка од страна на Централниот одбор;
- предлага заменик претседател на СДСМ;
- предлага два до четири потпретседатели на СДСМ;
- извршува и други работи што му се ставени во надлежност со општите акти и со посебните одлуки на органите на СДСМ.

Мандатот на претседателот на СДСМ трае 4 години, со право на повторен избор.

## **Заменик претседател на СДСМ**

### **Член 31а**

Заменик претседателот на СДСМ:

- учествува во градењето на политиката на СДСМ;
- ја креира надворешно- политичката стратегија на партијата и спроведува редовни контакти со меѓународниот фактор;
- се грижи за промоција на политиките на партијата пред здруженијата на граѓани и други целни групи во општеството;
- го заменува претседателот на партијата во негово отсуство по претходно овластување добиено од претседателот на СДСМ;
- извршува и други работи по претходно овластување добиено од претседателот на СДСМ.

Мандатот на заменик претседателот на СДСМ трае 4 години, во рамките на мандатот на претседателот на СДСМ, со право на повторен избор.

## **Извршен одбор на Централниот одбор на СДСМ**

### **Член 32**

Извршниот одбор на Централниот одбор на СДСМ го сочинуваат:

- претседателот на СДСМ;
- заменик претседателот на СДСМ;
- генералниот секретар на СДСМ;
- потпретседателите на СДСМ;
- претседателка на форум на жени;
- претседател на СДММ;

- претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје;
- организациониот секретар;
- 15 -18 члена што ги избира Централниот одбор од својот состав и
- секретарот за меѓународна соработка доколку е избран од составот на Централниот одбор.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор на Централниот одбор трае 4 години, со право на повторен избор.

При избор на членовите на ИО на СДСМ, изборот ќе се врши согласно принципот на родова еднаквост, односно еднаква застапеност помеѓу жените и мажите. Една третина од членовите ќе бидат лица со возраст до 32 години.

### Член 33

Извршниот одбор на Централниот одбор е политичко-извршен орган кој:

- учествува во градењето и изразувањето на политичката волја на СДСМ;
- ги реализира заклучоците и ставовите на Централниот одбор што се однесуваат на организираноста и внатрешниот живот на СДСМ;
- ги обработува прашањата од внатрешен, организационен и кадровски карактер и е одговорен за ефикасното спроведување на професионалните работи за потребите на СДСМ;
- избира регионални координатори, по предлог на генералниот секретар;
- на предлог на Претседателот на СДСМ, назначува и разрешува претседатели на комисии на СДСМ, со мандат од 4 години, со право на повторен избор;
- на предлог на Претседателите на Комисиите на СДСМ, назначува и разрешува членови на секретаријатите на комисијата со мандат од 4 години, со право на повторен избор;
- дава согласност за кандидати за членови на Извршниот одбор на Градската организација на СДСМ- Скопје;
- утврдува кандидати за градоначалник и за советници за Советот на Градот Скопје, на предлог на Градската организација на СДСМ - Скопје;
- го води тековното финансиско и материјално работење на СДСМ и донесува соодветни одлуки и други акти;
- ги разгледува иницијативите, предлозите, мислењата и молбите што се упатени до него, односно што се однесуваат на организационите прашања на СДСМ;
- утврдува листата на кандидати за членови на надзорен одбор на Општинската организација;
- донесува акти и ги решава сите прашања од областа на работните односи на СДСМ;
- по потреба, формира работни групи за изработка и извршување на задачите од неговата надлежност и
- донесува Одлука за формирање на Организации на СДСМ во други држави;
- донесува деловник за својата работа.

Со работата на Извршниот одбор раководи претседателот на СДСМ, односно заменик претседателот на СДСМ или генералниот секретар на СДСМ. Во исклучителни ситуации со работата на Извршниот одбор може да раководи еден од потпретседателите на Централниот одбор, или член на Извршниот одбор само по претходно овластување од претседателот на СДСМ.

Во работата на Извршниот одбор учествуваат секретарот за меѓународна соработка, ако не е избран од редовите на ЦО, координаторот на Пратеничката група на СДСМ, Претседавачот на Централниот одбор на СДСМ, Претседателот на Надзорниот одбор на СДСМ, Претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје, Претседателот на Форумот на пензионери на СДСМ, без право на одлучување. По потреба се покануваат и други носители на партиски и јавни функции.

### Член 34

Правата и надлежностите на потпретседателите на СДСМ се утврдуваат со одлука на Централниот одбор по предлог на претседателот на СДСМ.

*Ставот се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.*

### Член 35

Членот се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.

## Генерален секретар на СДСМ

### Член 36

Генералниот секретар на СДСМ:

- го организира внатрешниот живот, се грижи за следењето и извршувањето на одлуките, ставовите и заклучоците на органите на СДСМ;
- ги подготвува седниците на органите на СДСМ;
- ја води единствената база на податоци на членовите на СДСМ;
- учествува во градењето на политиката на СДСМ;
- се грижи за кадровските прашања на СДСМ;
- се грижи за финансиското работење;
- предлага регионални координатори;
- после секоја седница на ЦО задолжително ги свикува претседателите на ОО заради информирање за заклучоците и
- дава насоки за работа на организациониот секретар.

*Ставот се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.*

## Организациски секретар на СДСМ

### Член 36а

Организацискиот секретар на СДСМ:

- Се грижи за политичко и организациско јакнење на организациските и интересовните облици на организирање на партијата, ја следи нивната работа и му предлага на ИО мерки и активности за унапредување на состојбите;
- му предлага на ИО видови на територијално и интересовно организирање на СДСМ во согласност со статутот;
- ги усогласува активностите на организациските облици на дејствување во партијата;
- по потреба свикува координација на секретарите на организациските облици на дејствување во партијата,
- ја следи состојбата на внатрешни односи и предлага мерки за унапредување на состојбите.
- води грижа за заштита на архивскиот материјал и на другата документација на СДСМ
- ја обезбедува комуникацијата помеѓу различните организациски облици на дејствување во партијата.
- врши и други работи во склад со Статутот и Одлуките на органите на СДСМ.

## Секретар за меѓународна соработка на СДСМ

### Член 36б

Секретарот за меѓународна соработка на СДСМ:

- Придонесува кон развојот на меѓународната соработка на СДСМ и неговото валоризирање во границите на државата;
- Ја следи и координира соработката на СДСМ со сродните партии во светот, со меѓународните организации кои имаат свои претставништва во државата и во регионот како и со други меѓународни владини и невладини организации;
- Одржува редовна комуникација во име на СДСМ со дипломатскиот кор и меѓународната заедница заради пренесување на ставовите на партијата и размена на тековни информации;
- ги информира и советува органите на СДСМ, особено претседателот, заменик претседателот и генералниот секретар на СДСМ во водењето на меѓународната активност и им подготвува агенда за водење на разговорите со странските партии, меѓународните тела и организации;
- ги следи и дава помош во организација и други работи во организирањето на членовите на СДСМ во другите држави, согласно законите на тие држави;
- ги информира организациите на СДСМ во другите држави за актуелните збиднувања во

политичкиот живот на Република Северна Македонија и Партијата и им овозможува искажување на нивните ставови во однос на политиката на СДСМ;

- го претставува СДСМ во телата на меѓународни секретари во партијата на Европските социјалисти и во Социјалистичката интернационала, односно во европската и глобалната мрежа на социјалистички, работнички и социјалдемократски партии;
- извршува и други работи од областа на меѓународната соработка на СДСМ кои ќе му ги доверат Претседателот на СДСМ, заменик претседателот на СДСМ, генералниот секретар и ИО на СДСМ.

## **Надзорен одбор на СДСМ**

### **Член 37**

Надзорниот одбор на СДСМ се состои од 9 членови.

Надзорниот одбор на СДСМ, од својот состав, избира претседател и негов заменик.

Мандатот на претседателот и на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години, со право на повторен избор.

Надзорниот одбор на СДСМ ја разгледува финансиската и деловната активност на Партијата и на сите нејзини облици на организирање; ја оценува статутарноста на актите и одлуките; дава толкување на Статутот меѓу 2 седници на Конгресот; е надлежен за спроведување на Кодекс за однесување на членовите на СДСМ; поднесува извештај за својата работа на Конгресот и донесува деловник за својата работа.

Надзорниот одбор на СДСМ одржува седница по потреба, а најмалку еднаш во 3 (три) месеци и задолжително после секоја одржана седница на Централниот одбор на СДСМ.

На Надзорниот одбор му се достапни сите релевантни податоци и документи, а за тоа е одговорен Претседателот на СДСМ.

Надзорниот одбор одлучува по жалби на одлуки од ЦО СДСМ.

## **Комисии на СДСМ**

### **Член 37а**

Комисиите на СДСМ се работни тела, кои активно учествуваат во креирањето на политиките на СДСМ, даваат предлози за креирање на ставови, политики и мерки, како и целосна стручна поддршка на органите и телата на партијата при носењето и спроведувањето на одлуките и политиките и ќе извршуваат и други обврски и задачи дефинирани со актите на органите на СДСМ.

### **Член 37б**

Видот и составот како и други прашања од значење за работењето комисиите на СДСМ на централно и локално ниво се регулираат со Одлука за основање на постојани работни тела на Централниот одбор на СДСМ.

Заради поблиско уредување на надлежноста, организацијата, делувањето, секторите и други прашања од значење за работата на комисиите на СДСМ, Централниот одбор на СДСМ донесува посебен Деловник.

## **Совет на СДСМ**

### **Член 38**

Советот на СДСМ е советодавно тело и е составен од истакнати научни, културни и јавни дејци и стопанственици.

Основна задача на Советот е на Конгресот и на Централниот одбор на СДСМ да им помага во заземањето ставови за прашања од стратешка важност за работата на СДСМ.

Со работата на Советот раководи претседател што го избира Централниот одбор на СДСМ.

Мандатот на претседателот и на членовите на Советот трае 4 години, со право на повторен избор.

Членовите на Советот не мора да бидат членови на СДСМ.

Работата на Советот се регулира со посебен правилник, кој го донесува ЦО на СДСМ.

## **Општинска организација на СДСМ**

### **Член 39**

Општинската организација на СДСМ е облик на поврзување и дејствување на месните одбори, односно на членството од подрачјето на општината.

Минималниот број на членови за основање на општинска организација на СДСМ е 30 кои се истовремено и членови на конференцијата на Општинската организација на СДСМ.

Одлука за основање и престанок на дејствување на Општинска организација донесува Централниот одбор на СДСМ.

Подрачјето на дејствување на Општинската организација се поклопува со административно-територијалната поделба на Република Северна Македонија.

## **Форум на жени на СДСМ**

### **Член 39а**

Форумот на жени е организација на жените во СДСМ, која дејствува во рамките на партијата и ги прифаќа и остварува програмските документи на партијата и дејствува на полето на рамноправноста на жените во рамките на партијата и во сите сфери на општественото живеење.

Форумот, креира политики и дава мислење за сите акти кои може да имаат влијание на заштита на правата на жената, положбата на жената во општеството и родовата еднаквост. Форумот особено ги анализира ефектите од родовата рамноправност на политиките на СДСМ.

Форумот ги доставува своите мислења до Извршниот одбор на СДСМ, како и до сите други заинтересирани.

Форумот ги води своите активности врз основа на Стратегија за родовата еднаквост на жените и мажите во политичкиот живот и одлучувањето.

### **Член 39б**

Организационата поставеност и односите во ФЖ се регулираат со Статутарна одлука на СДММ.

Статутарната одлука на ФЖ почива врз одредбите, вредностите и принципите Статутот на СДСМ.

## **Социјалдемократска младина на Македонија**

### **Член 39в**

Социјалдемократската младина на Македонија е организација на младите кои имаат помалку од 32 години, која дејствува во рамките на СДСМ и која ги прифаќа и остварува програмските документи на партијата.

### **Член 39г**

Членовите на Социјалдемократската младина на Македонија избираат сопствени органи на сите организациони нивоа и нивните претставници се директно вклучени во работата на органите на СДСМ.

### **Член 39д**

Организационата поставеност и односите во СДММ се регулираат со Статутарна одлука на СДММ.

Статутарната одлука на СДММ почива врз одредбите, вредностите и принципите Статутот на СДСМ.

### **Член 40**

Централниот одбор на СДСМ може со своја одлука да формира регионални и други облици на поврзување и дејствување на Општинските организации и организации надвор од Република Македонија, а нивните надлежности се утврдуваат со одлуката за формирање.

### **Член 41**

Органи на Општинската организација на СДСМ се: Конференција, Претседател, Извршен

одбор и Надзорен одбор.

#### **Член 42**

Конференцијата е највисок орган на Општинската организација и ја сочинуваат:

- претседателот на Општинската организација на СДСМ;
- членовите на Извршниот и на Надзорниот одбор на Општинската организација на СДСМ;
- претседателите на Месните одбори;
- Претседателка на форум на жени
- Претседател на ЛК на СДММ
- советниците на СДСМ во Советот на општината;
- членовите на Централниот одбор на СДСМ, Надзорниот одбор на СДСМ, пратениците, министрите, замениците-министри од соодветната Општинска организација на СДСМ, Претседателот на локалната организација на Форумот на Пензионери на СДСМ и градоначалникот, доколку е од редовите на СДСМ.

#### **Член 43**

Конференцијата на Општинската организација се свикува најмалку еднаш годишно, со одлука на Извршниот одбор на Општинската организација, а секоја четврта година се состанува на изборна седница.

Конференцијата се свикува задолжително пред Локалните избори, со цел да се утврдат кандидати за органите на локалната самоуправа.

Конференцијата задолжително се свикува по локалните избори заради анализа на изборните резултати и изјаснување за довербата во избраните органи на Општинската организација со оглед на изборните резултати.

Со одлука на Централниот одбор на СДСМ, конференција може да се свика и по парламентарните и претседателските избори заради анализа на изборните резултати и гласање доверба.

Извршниот одбор на Општинската организација ја свикува конференцијата и по барање на Надзорниот одбор, Претседателот на СДСМ или најмалку на 1/3 од месните одбори. Конференцијата на Општинската организација може да ја свика и Надзорниот одбор на Општинската организација или Претседателот на СДСМ доколку Извршниот одбор во рок од 2 месеца не постапи во согласност со став 2 и став 3 од овој член.

Одлуката за свикување на конференцијата се објавува најмалку 15 дена пред денот на нејзиното одржување.

Кога конференцијата се свикува во смисла на став 2, 3 и 5 на овој член рокот за објавување може да биде и пократок.

Мандатот на делегатите за изборната седница и на седница на конференцијата на која се вршат измени, дополнувања и усогласувања согласно Статутот на СДСМ трае 4 години.

Мандатот на делегатите со кои се проширува составот на конференцијата е во рамките на четиригодишниот мандат на целата конференција.

#### **Член 44**

Конференцијата на Општинската организација:

- учествува во градењето и остварувањето на Програмата на Партијата;
- избира претседавач на Конференцијата, со мандат од една година, без право на повторен избор;
- на предлог на претседателот на општинската организација избира членови на Извршниот одбор на Општинската организација;
- избира членови на Надзорниот одбор на Општинската организација;
- избира делегати за Конгресот - Конвенцијата на СДСМ, според одлуката за составот на Конгресот - Конвенцијата;
- доколку Општинската организација е од територијата на градот Скопје, избира членови на Градскиот одбор на Градската организација на СДСМ-Скопје, според одлуката на ИО на СДСМ - предлага кандидати за органите на СДСМ;
- утврдува кандидати за органите на локалната самоуправа;
- еднаш годишно расправа по извештајот на Претседателот и Извршниот одбор на Општинската организација на СДСМ;
- расправа за извештаите на органите на СДСМ;
- донесува деловник за својата работа;
- по потреба, разгледува и други прашања сврзани со работата на Партијата.

#### **Член 45**

Претседателот на Општинската организација:

- ја претставува и застапува Општинската организација;
- раководи со Општинската организација меѓу седниците на Извршниот одбор;
- учествува во градењето на политиката на СДСМ;
- предлага членови на Извршниот одбор на Општинската организација;
- ги свикува и претседава со седниците на Извршниот одбор на Општинската организација;
- еднаш годишно поднесува извештај до конференцијата на Општинската организација на СДСМ;
- еднаш месечно задолжително ги свикува претседателите на Месните одбори заради информирање за заклучоците и
- извршува и други работи што му се ставени во надлежност со деловникот за работа и со посебни одлуки и акти на Извршниот одбор на Општинската организација и на другите органи на СДСМ.

Мандатот на претседателот трае 4 години, со право на повторен избор.

#### **Член 46**

Извршниот одбор на Општинската организација на СДСМ го сочинуваат:

- Претседателот на Општинската организација;
- Претседателка на општинска организација на Форум на жени;
- Претседател на ЛК на СДММ;
- 10 до 18 членови на Извршниот одбор што ги избира конференцијата.

Извршниот одбор од својот состав избира секретар на Општинската организација на предлог на Претседателот на Општинската организација.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор на Општинската организација и на секретарот на Општинската организација трае 4 години, со право на повторен избор.

На седниците на Извршниот одбор се покануваат градоначалникот, доколку е од редовите на СДСМ, координаторот на советничката група на СДСМ во Советот на општината, претседавачот на Советот на општината, доколку е од редовите на СДСМ, Претседателот на локалната организација на Форумот на Пензионери на СДСМ, регионалниот координатор задолжен за соодветната Општинска организација, претседателот на Надзорниот одбор на Општинската организација на СДСМ, членовите на Централниот одбор и Надзорниот одбор на СДСМ, пратениците и советниците во советот на Град Скопје од соодветната организација, без право на одлучување.

При избор на членовите на ИО на ОО, изборот ќе се врши согласно принципот на родова еднаквост, односно еднаква застапеност помеѓу жените и мажите. Една третина од членовите ќе бидат лица со возраст до 32 години.

#### **Член 47**

Извршниот одбор на Општинската организација е политичко - извршен орган кој:

- раководи со Општинската организација меѓу две конференции;
- се грижи за извршување на одлуките на конференцијата и на повисоките органи на партијата;
- за време на траењето на мандатот на органите на локалната самоуправа донесува одлука за изборни коалицирања на локално ниво, по претходна консултација со ИО на ЦО на СДСМ;
- дава политички оценки и потврдува политички ставови;
- учествува во креирањето на кадровската политика на локално ниво;
- донесува одлука за основање, распуштање и укинување на месен одбор;
- предлага листа на кандидати за членови на Надзорен одбор, по спроведената постапка врз основа на одлука на ЦО на СДСМ, до Извршниот одбор на СДСМ, односно Конференцијата на Општинската организација;
- донесува одлуки за основање на интересовни облици на организирање на општинско ниво;
- донесува деловник за својата работа;
- подготвува и задолжително доставува до генералниот секретар на СДСМ Извештај за состојбата со евиденцијата на членството и членарината;



- расправа и решава за други прашања што се во негова надлежност и што произлегуваат од програмските и статутарните одредби на партијата;
- најмалку еднаш годишно расправа по извештајот на советничката група на СДСМ во Советот на општината;
- еднаш годишно поднесува извештај до конференцијата на Општинската организација.

#### **Член 48**

Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив претседава претседателот на Општинската организација, односно секретарот или друг член на Извршниот одбор кога тоа е предвидено со деловникот за работа.

Седница на Извршниот одбор може да се свика и по барање на 1/3 од членовите на Извршниот одбор.

Седници на Извршниот одбор на Општинската организација на СДСМ се свикуваат по потреба, но најмалку еднаш месечно.

#### **Член 49**

Правата и обврските на претседателот на Општинската организација, секретарот и на членовите на Извршниот одбор се уредуваат со деловник, врз основа на овој Статут.

#### **Член 50**

Надзорниот одбор на Општинската организација на СДСМ се состои од 5 члена. Надзорниот одбор, од својот состав, избира претседател на одборот.

Мандатот на претседателот и на членовите на надзорниот одбор трае 4 години, со право на повторен избор.

Надзорниот одбор работи на седници кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш во 3 месеци и задолжително после секоја седница на Извршниот одбор на Општинската организација.

Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на надзорниот одбор.

Надзорниот одбор ја оценува статутарноста на актите и на одлуките, ја контролира финансиската и деловната активност на организацијата и изготвува годишен извештај кој го доставува до генералниот секретар на СДСМ, а на конференцијата и поднесува извештај за својата работа. Извршува и други работи предвидени со овој Статут и со одлуките на конференцијата.

На надзорниот одбор му се достапни сите релевантни податоци и документи, а за тоа е одговорен претседателот на Општинската организација.

### **Месен одбор на СДСМ**

#### **Член 51**

Месен одбор на СДСМ е основен облик на политичкото дејствување во партијата и на остварување на правата и обврските на членовите што произлегуваат од овој Статут.

#### **Член 52**

Месен одбор на СДСМ е организационен облик на поврзување на сите членови од избирачкото место согласно Изборниот законик.

Одлука за основање на Месен одбор донесува Извршниот одбор на Општинската организација на СДСМ, согласно Статутот на СДСМ или по барање на најмалку 5 члена на партијата, што е истовремено и минималниот број на членови за основање на Месен одбор.

По исклучок, Извршниот одбор на Општинската организација на СДСМ, по претходно добиена согласност од генералниот секретар на СДСМ, може да определи територија на месен одбор различно од ставот 1, што ќе се уреди со посебен Правилник.

Заради операционализација на активностите, два или повеќе месни одбори во рамките на урбаната односно месната заедница, со одлука на Извршниот одбор на Општинската организација, а по претходно добиена согласност од генералниот секретар на СДСМ, може да оформат месна организација како организационен облик на делување од времен карактер, кој го раководи месен координатор.

#### **Член 53**

Месниот одбор се состанува редовно, најмалку еднаш во три месеци. На состаноците се

води записник. Примерок од записникот се доставува до Општинската организација. За активностите и вкупното дејствување на членовите, како и за облиците на дејствување и поврзување на подрачјето на Месниот одбор се изготвува годишен извештај кој е предмет на оценка на состаноците на Месниот одбор и на органите на СДСМ.

#### **Член 54**

Членовите на Месниот одбор одржуваат изборен состанок на кој избираат претседател, секретаријат од 4 до 8 члена и благајник.

Во месниот одбор со помалку од 20 членови се избираат претседател, заменик-претседател на организацијата и благајник.

Мандатот на избраните лица трае 4 години, со право на повторен избор.

#### **Член 55**

Месниот одбор може полноважно да расправа и да одлучува ако на нејзините состаноци присуствуваат една третина од членовите на организацијата.

Одлуките, ставовите и предлозите на состаноците на месните организации се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните.

#### **Член 56**

На подрачјето на еден или повеќе месни одбори, со одлука на Извршниот одбор на Општинската организација, како облик на собирање на членството и симпатизерите се организира постојана трибина - демократски форум.

Трибината - демократскиот форум е облик преку кој се информира членството за партиската активност, за одлуките на организациите и органите и форма преку која членовите можат да влијаат врз работата и активностите на СДСМ. На трибината не се донесуваат одлуки.

На трибините присуствуваат и за активностите на СДСМ информираат членовите на органите на СДСМ од подрачјето или општината за кои се организираат трибините. На нив може да се покануваат и членови на органите на СДСМ задолжени за одделни области и подрачја на дејствување на СДСМ.

#### **Член 57**

Претседателот и секретаријатот на месниот одбор се должни, во соработка со Извршниот одбор на Општинската организација, да обезбедат услови за остварување на правата и обврските на членовите што произлегуваат од овој Статут.

#### **Член 58**

За оперативно дејствување, во рамките на Месниот одбор се формираат месни пододбори согласно Правилник кој го донесува Извршниот одбор на ЦО.

### **Градска организација на СДСМ - Скопје**

#### **Член 59**

Градска организација на СДСМ - Скопје е облик на организирање и дејствување на Општинските организации на СДСМ на територијата на град Скопје.

Подрачјето на дејствување на Градската организација се поклопува со подрачјето на град Скопје, согласно административно-територијалната поделба на Република Македонија.

Одлука за нејзино основање и престанок на дејствување донесува Централниот одбор на СДСМ.

#### **Член 60**

Органи на Градската организација на СДСМ - Скопје се:

- Претседател,
- Извршен одбор и
- Градски одбор на СДСМ-Скопје.

Надзорниот одбор на СДСМ е и Надзорен одбор на Градската организација на СДСМ-Скопје.

#### **Член 61**

Претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје:

- ја претставува и застапува Градска организација на СДСМ - Скопје;
- именува членови на Извршниот одбор на Градската организација на СДСМ - Скопје по претходно добиена согласност од Извршниот одбор на СДСМ;
- раководи со Градската организација на СДСМ - Скопје меѓу седниците на нејзините органи;
- учествува во градењето на политиката на СДСМ;
- ги свикува и претседава со седниците на Извршниот одбор и Градскиот одбор на СДСМ - Скопје;
- еднаш годишно поднесува извештај до Градскиот одбор на СДСМ-Скопје;
- извршува и други работи што му се ставени во надлежност со деловникот за работа и со посебни одлуки и акти на Градскиот одбор на СДСМ - Скопје.

Мандатот на Претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје трае 4 (четири) години со право на повторен избор.

## Член 62

Извршниот одбор на Градската организација на СДСМ - Скопје го сочинуваат:

- претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје;
- претседателот на ГО на СДММ - Скопје,
- претседателката на Форумот на жени на Градската организација на СДСМ - Скопје
- 11-14 членови на Извршниот одбор што ги именува Претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје, по претходно добиена согласност од Извршниот одбор на СДСМ.

Извршниот одбор од својот состав избира секретар на Градската организација и двајца (2) потпретседатели, на предлог на Претседателот на Градската организација.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор на Градската организација, односно секретарот и потпретседателите на Градската организација трае 4 години, во рамките на мандатот на претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје, со право на повторен избор.

На седниците на Извршниот одбор на Градската организација на СДСМ - Скопје се покануваат градоначалникот на град Скопје, доколку е од редовите на СДСМ, координаторот на советничката група на СДСМ во Советот на град Скопје, претседавачот на Советот на на Град Скопје, доколку е од редовите на СДСМ, Претседателот на градската организација на Форумот на пензионери на СДСМ, претседателот на Надзорниот одбор на СДСМ и двајца пратеници на предлог на пратеничката група без право на одлучување.

По потреба на седниците на Извршниот одбор на Градската организација на СДСМ - Скопје се покануваат и други носители на партиски и јавни функции, без право на одлучување.

При избор на членовите на ИО на ГО, изборот ќе се врши согласно принципот на родова еднаквост, односно еднаква застапеност помеѓу жените и мажите. Една третина од членовите ќе бидат лица со возраст до 32 години.

## Член 63

Извршниот одбор на Градската организација на СДСМ - Скопје е политичко - извршен орган кој:

- учествува во градењето и изразувањето на политичката волја на СДСМ на територијата на град Скопје;
- се грижи за извршување на одлуките на Градскиот одбор на СДСМ - Скопје и на повисоките органи на партијата;
- дава политички оценки и потврдува политички ставови;
- учествува во креирањето на кадровската политика на ниво на Град Скопје;
- се грижи за оперативната поставеност и дејствување на СДСМ на територијата на Град Скопје;
- формира работни тела за области кои се надлежност на Град Скопје;
- донесува деловник за својата работа;
- расправа и решава за други прашања што се во негова надлежност и што произлегуваат од програмските и статутарните одредби на партијата;
- разгледува прашања од надлежност на Советот на Град Скопје;
- поднесува извештај за актуелни политички состојби на територијата на Град Скопје до Градскиот одбор на СДСМ - Скопје.
- дава мислење за кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија.

#### **Член 64**

Градскиот одбор на СДСМ - Скопје го сочинуваат:

- претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје;
- членовите на Извршниот одбор на Градската организација на СДСМ - Скопје;
- претседателите на Општинските организации на СДСМ од територија на град Скопје;
- членовите избрани на Конференција на Општинските организации на СДСМ на територијата на град Скопје со мандат од четири (4) години, според одлука на ИО на СДСМ;
- градоначалникот на град Скопје доколку е од СДСМ;
- градоначалниците на општините на град Скопје од редовите на СДСМ;
- членовите на Советот на град Скопје од редовите на СДСМ;
- претседателот на ГО на СДММ Скопје и
- координаторот на форумот на жени на Градската организација на СДСМ - Скопје.

#### **Член 65**

Градскиот одбор на СДСМ-Скопје:

- учествува во градењето и остварувањето на Програмата на Партијата;
- расправа по извештаи за актуелни политички состојби на територијата на град Скопје;
- донесува деловник за својата работа;
- предлага кандидат за градоначалник на град Скопје до ИО на СДСМ;
- предлага листа на советници за Совет на град Скопје до ИО на СДСМ;
- најмалку еднаш годишно расправа по извештајот на Советничката група на СДСМ во Советот на град Скопје;
- еднаш годишно расправа по извештајот на Претседателот на Градската организација;
- расправа и решава за други прашања што се во негова надлежност, а кои произлегуваат од програмските и статутарните одредби на СДСМ.

Градскиот одбор на СДСМ - Скопје се свикува по потреба, а најмалку еднаш месечно.

Градскиот одбор на СДСМ - Скопје се свикува задолжително пред Локалните избори, со цел да се предложат кандидати за органите на град Скопје.

Градскиот одбор на СДСМ - Скопје се свикува задолжително по локалните избори заради анализа на изборните резултати на ниво на град Скопје.

Со одлука на Извршниот одбор на СДСМ, Градскиот одбор на СДСМ- Скопје може да се свика и по парламентарните и претседателските избори заради анализа на изборните резултати на ниво на град Скопје.

#### **Член 66**

Правата, обврските и одговорностите на секретарот и потпретседателите на Градската организација се уредуваат со Деловникот за работа на Извршниот одбор на Градската организација.

#### **Организација на СДСМ во друга држава**

##### **Член 66а**

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија може да ги организира своите членови и во други држави, во согласност со законите на тие држави.

Членовите на СДСМ кои живеат или престојуваат во друга држава се организираат во Организација на СДСМ во соодветната држава. Членовите можат да организираат повеќе Организации во една држава. Организацијата може да биде основана од најмалку пет члена на СДСМ.

Организацијата на СДСМ во друга држава ја сочинуваат членовите на СДСМ како и симпатизери на партијата кои ги почитуваат Статутот, Програмските начела, целите на Партијата и Кодекс за однесување на членовите на СДСМ, а живеат или престојуваат во соодветната држава.

##### **Член 66б**

Начинот на организирање и делување на членовите на СДСМ во друга држава ќе се уреди со Одлука на Централниот одбор на СДСМ.

## **IV - ОДЛУЧУВАЊЕ**

### **Член 67**

Органите на СДСМ полноважно одлучуваат ако на состаноците се присутни повеќе од половината од членовите коишто ги сочинуваат органите, а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните.

Ако за исто прашање постојат повеќе предлози, за усвоен се смета оној предлог што добил мнозинство гласови од присутните.

Со деловникот за работа или со посебна одлука може да се предвиди и посебна постапка за усвојување на одлуките во повеќе кругови на изјаснување, при што во процесот на изјаснување отпаѓаат предлозите со најмал број на гласови, сè додека со изјаснувањето не се утврди дали некој од предлозите добил мнозинство гласови од присутните.

Ако при изјаснувањето значително малцинство, односно најмалку 1/3 од вкупниот број членови на органот се изјасни против донесувањето на одлуката или се воздржани, донесувањето на одлуката се одложува до наредната седница на соодветниот орган и тогаш одлуката се донесува со мнозинство гласови.

Значителното малцинство од став 4 на овој член не смее да трпи никакви последици за изнесените ставови.

## **V - ВНАТРЕПАРТИСКИ ИЗБОРИ**

### **Член 68**

Постапката, начинот и критериумите за кандидирање и избор на членовите на органите и носителите на функции во органите се утврдуваат со одлука на Централниот одбор на СДСМ.

Постапката за кандидирање се остварува по предлог на членовите на СДСМ, со самокандидирање и на предлог на Претседателот, генералниот секретар и Извршниот одбор на СДСМ.

### **Избор на Претседател на СДСМ**

#### **Член 68а**

Претседателот на СДСМ, се избира на непосредни внатрепартиски избори кои се спроведуваат во согласност со одредбите од овој Статут и други акти.

На изборите за Претседател на СДСМ можат да гласаат сите членови на партијата кои ќе се впишат на партискиот избирачки список преку процесот на активна регистрација.

Начинот на активната регистрација на гласачи се уредува со Одлука на Централниот одбор на СДСМ, а процесот на активно регистрирање го спроведуваат Општинските организации.

Централниот Одбор на СДСМ е должен да ја донесе Одлуката од претходниот став на првата наредна седница по распишувањето на изборите за Претседател на СДСМ.

#### **Член 68б**

Изборот за претседателот на СДСМ може да биде редовен и вонреден.

Редовните избори за Претседателот на СДСМ ги распишува Централниот одбор на СДСМ со Одлука за распишување на избори, во рок од 90 дена од денот на истекот на мандатот на актуелниот претседател на СДСМ.

Вонредните избори се спроведуваат на начин и процедура како редовните избори, а се распишуваат во случај на поднесување на оставка на Претседателот на СДСМ, со изгласување на недоверба или со престанок на функцијата по било кој друг основ.

Одлука за распишување на предвремени избори донесува Извршниот одбор на СДСМ, најкасно во рок од 15 дена од денот на престанок на функцијата.

Мандатот на Претседателот избран на предвремени избори, во склад со одредбите од овој член трае до истекот на мандатниот период во кој е избран.

#### **Член 68в**

Со Одлуката за распишување на избори за Претседател на СДСМ се определува и датата на одржување на изборите.

Изборите за Претседател на СДСМ се одржуваат по правило во недела.

#### **Член 68г**

Изборот за Претседател на СДСМ се спроведува со тајно гласање, во еден или два круга на гласање на избирачките места.

За избран се смета кандидатот за Претседател на СДСМ кој ќе освои мнозинство од вкупниот број на членови на СДСМ кои гласале.

Доколку ниту еден кандидат не го освои потребниот број на гласови од претходниот став, се спроведува втор круг на гласање помеѓу двата кандидати кои освоиле највеќе гласови во првиот круг.

За претседател на СДСМ е избран кандидатот кој ќе освои повеќе гласови.

Доколку кандидатите во другиот круг освојат ист број на гласови, Претседателот на СДСМ го избира Конгресот на СДСМ од тие два кандидата.

#### **Член 68д**

Тела за спроведување на изборите се:

1. Централна изборна комисија на СДСМ,
2. Општинска изборна комисија

#### **Член 68ѓ**

Централната изборна комисија се состои од пет члена од кои еден е претседател и еден потпретседател а кои ги бира и разрешува Централниот одбор на СДСМ, на предлог на Извршниот одбор на СДСМ, од редот на членството на СДСМ кои имаат соодветни знаења и искуство во спроведување на избори, за период од 4 години со право на реизбор.

Секој кандидат за Претседател на СДСМ на кој му е потврдена кандидатурата има право да именува еден дополнителен член на ЦИК по свој избор.

#### **Член 68е**

Централната изборна комисија именува пет члена за секоја Општинска изборна комисија, а на предлог на Извршниот одбор на соодветната Општинска организација на СДСМ.

Секој кандидат за претседател на СДСМ, на кој му е потврдена кандидатурата, има право да именува еден дополнителен член по сопствен избор во секој од избирачките одбори.

#### **Член 68ж**

За спроведување на изборите во СДСМ се утврдува избирачки список.

Во избирачкиот список се упишуваат членовите на СДСМ кои ќе учествуваат во процесот на активна регистрација на гласачи пред секои избори.

Право да бира и да биде избран на изборите во СДСМ има секој член на СДСМ кој е евидентиран во избирачкиот список на СДСМ.

#### **Член 68з**

Централната изборна комисија ги објавува резултатите за избор на Претседател на СДСМ, откако ќе ги прибере и изброи гласовите од сите избирачки места.

Против одлуките на ЦИК од претходниот став, кандидатот може да поднесе жалба во рок од три (3) дена од денот на објавување на резултатите од страна на ЦИК, до Надзорниот одбор на СДСМ, кој е должен да донесе одлука по истата во рок од 3 дена од денот на приемот на жалбата.

Одлуката на Надзорниот одбор е конечна.

### **Именување на претседател на Општинска организација на СДСМ**

#### **Член 68с**

Именувањето на претседател на Општинска организација на СДСМ се врши по претходно утврдена постапка од страна на Централниот одбор на СДСМ со самокандидирање.

Кандидатот за претседател на Општинска организација на СДСМ е должен да достави програма за работа на почетокот на кандидационата постапка до Претседателот на СДСМ.

#### **Член 68и**

Извршниот одбор на ОО на СДСМ подготвува предлог-листа на кандидати за членови на Надзорен одбор на Општинската организација и ја доставува на утврдување до Извршниот одбор на СДСМ.

Извршниот одбор на СДСМ утврдува листа на кандидати за членови на Надзорен одбор на

Општинската организација и ја враќа на Извршниот одбор, односно Конференцијата на Општинската организација на усвојување.

#### **Член 68j**

Со одлука на Централниот одбор на СДСМ се утврдуваат критериумите и принципот на деакумулација на функции.

#### **Член 69**

Изборот на носителите на функции во СДСМ се врши со тајно гласање, освен ако не е со Деловникот уредено на друг начин.

Избрани се оние кандидати кои што добиле најголем број гласови, односно мнозинство од присутните, но притоа мораат да имаат повеќе од 1/3 гласови од вкупниот број на членовите на избирачкото тело.

Доколку во првиот изборен круг не биде избран ниту еден од кандидатите, во вториот изборен круг влегуваат двајцата кандидати коишто освоиле најголем број на гласови, а за избран се смета кандидатот којшто добил најголем број гласови, но тоа мора да биде повеќе од 1/3 од вкупниот број на гласачкото тело.

Доколку и по вториот изборен круг ниту еден од кандидатите нема да биде избран, постапката на избор се повторува со нова листа.

#### **Член 70**

Изборот на членовите на органите на СДСМ се врши со тајно гласање, освен ако не е со Деловникот уредено на друг начин.

Избрани се оние кандидати коишто добиле најголем број гласови, но притоа мораат да имаат повеќе од 1/3 гласови од вкупниот број на членовите на избирачкото тело.

Ако при гласањето не е избран потребниот број членови на органот, дополнително се избираат онолку кандидати колку што е потребно за да се пополни составот на органот, на начин кој што се определува со деловник или што ќе го утврди избирачкото тело.

*Ставот се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.*

#### **Член 71**

На органите им е изгласана доверба ако за доверба гласале повеќе од половината од присутните, но не помалку од 1/3 од вкупниот број на гласачкото тело.

#### **Член 72**

Органите на СДСМ за својата работа одговараат на Конгресот.

На предлог на Централниот одбор на СДСМ или 1/3 од Конгресот, Конгресот може да покрене прашање за доверба на органите на СДСМ, кои ги избира.

Долку органите избрани од Конгресот не добијат доверба им престанува мандатот, а своите функции ги извршуваат до рокот утврден за избор на нов состав.

Во случајот од ставот 3 на овој член, Конгрес мора да се одржи во рок од 30 дена.

#### **Член 73**

Органите на општинската организација за својата работа одговараат на Претседателот на СДСМ, Претседателот на Општинската организација, односно Конференцијата.

Именуваните носители на функции во СДСМ се разрешуваат во иста постапка како и за нивното именување.

Претседателот на општинската организација до Конференцијата на општинската организација може да поднесе предлог за разрешување од вршење на функцијата на членовите на Извршниот одбор на општинската организација, доколку бројот на членови кој се разрешува е помал од 1/3 од вкупниот број на членови во органот од првобитниот состав.

На предлог на Извршниот одбор на ОО на СДСМ или на 1/3 од Конференцијата, Конференцијата може да покрене прашање за доверба на органите кои ги избира.

Долку органите избрани од Конференцијата не добијат доверба им престанува мандатот, а своите функции ги извршуваат до рокот утврден за избор на нов состав.

Во случајот од ставот 3 на овој член, Конференцијата мора да се одржи во рок од 30 дена.

#### **Член 74**

Доколку се изгласа недоверба на претседателот на СДСМ, во рок од 30 дена се свикува Конгрес, со нов избор на сите органи на СДСМ, избрани од Конгресот, чиј мандат трае 4 години.

Доколку се изгласа недоверба на другите органи во рок од 30 дена се свикува соодветниот орган кој ги избира, а мандатот на новите членови трае до крајот на постоечкиот мандат.

## **VI - ПРАТЕНИЦИ И СОВЕТНИЦИ НА СДСМ**

### **Член 75**

Пратениците на СДСМ, избрани во Собранието на Република Македонија, формираат Пратеничка група во Собранието заради координирање на сопственото дејствување.

### **Член 76**

Членовите на Пратеничката група од своите редови избираат координатор и еден или повеќе заменици на координатор.

Пратеничката група дејствува во согласност со правилата за работа што ги усвојува како свој деловник, а во согласност со одлуката на Централниот одбор на СДСМ.

### **Член 77**

Пратеничката група најмалку двапати годишно поднесува извештај за својата работа пред ЦО на СДСМ и ја координира својата активност со ЦО на СДСМ кој донесува оценки и ставови во однос на прашањата што се предмет на парламентарните дебати.

### **Член 78**

Советниците во советот на општината (Градот) од редовите на СДСМ формираат советничка група заради координирање на сопственото дејствување.

Членовите на советничките групи од своите редови избираат координатор и еден или повеќе заменици на координатори.

Советничките групи најмалку еднаш годишно поднесуваат извештаи за својата работа пред Извршните одбори на општинските организации на СДСМ, а Советничката група во Советот на град Скопје пред Градскиот одбор СДСМ - Скопје.

Советничките групи редовно ја координираат својата работа со оние органи кои донесуваат оценки и ставови во однос на прашањата што се предмет на расправа на советите.

## **Интересовни облици на организирање**

### **Член 78а**

Членовите на СДСМ можат да се групираат во интересовно-политички облици на делување на определени општествени групи кои делуваат во рамките на СДСМ (пензионери и слично).

Одлука за основање и организирање на интересовните облици на организирање донесува Централниот одбор на СДСМ.

Со одлуката од претходниот став се определува организацијата, правата и обврските на интересовните облици на организирање, во согласност со потребите и интересите на членовите.

### **Член 78б**

Членовите собрани во интересовните облици на организирање, во согласност со своите правила и основни програмски документи, како и во склад со Одлуката за организирање на интересовните облици од претходниот член, учествуваат во работата на Партијата, во рамките на органите на СДСМ.

Правилата, програмските документи и одлуките на овие облици на организирање не смеат да бидат во спротивност со Статутот на Партијата, програмските документи и Одлуките на СДСМ.

### **Член 79**

Членот се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.

### **Член 80**

Членот се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.



#### **Член 81**

Членот се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.

#### **Член 82**

Членот се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.

#### **Член 83**

Членот се брише врз основа на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на СДСМ од 25.10.2020 година, донесена од 25. Конгрес на СДСМ.

### **VII - ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАРТИЈАТА**

#### **Член 84**

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и неговите организациони облици стекнуваат финансиски средства и друг имот од:

- партиска членарина;
- донаторство и прилози од членови и симпатизери;
- други приходи од физички и правни лица;
- буџет на РМ;
- сопствена стопанска дејност, доколку е тоа дозволено со Закон.

Централниот одбор на СДСМ утврдува посебен правилник за материјално - финансиското работење на партијата.

### **VIII - СТОПАНИСУВАЊЕ НА СДСМ, ИСТРАЖУВАЧКА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ**

#### **Член 85**

Партијата, кога е тоа со закон дозволено, може да извршува стопанска и друга дејност.

Партијата може да биде основач и соосновач на претпријатие или други организациони облици за вршење на стопанска или друга дејност, доколку е тоа дозволено со Закон.

Централниот одбор на СДСМ управува со имотот и го води работењето на партијата и во име на СДСМ ги исполнува правата и должностите што произлегуваат од положбата на основач на претпријатие или на друг вид стопанска дејност.

Престанокот на членувањето во СДСМ, престанокот со работа или распуштањето на организационите облици не дава никакви права врз имотот на СДСМ.

За успешноста на стопанисувањето на СДСМ е одговорно лице чии права и обврски се уредуваат со посебни акти и одлуки на Централниот одбор на СДСМ.

#### **Член 86**

Заради промоција на политичките ставови на партијата, СДСМ организира издавачка дејност која опфаќа: издавање книги, весници, списанија и други јавни гласила, како и научно - истражувачки организации, доколку е тоа дозволено со закон.

Одлука за основање на јавни гласила од став 1 на овој член донесува Централниот одбор на СДСМ, кој е носител на правата и обврските што, според закон, ги има издавачот.

Централниот одбор на СДСМ, со посебен општ акт, може да ги уреди прашањата во врска со издавачката дејност.

### **IX - ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ**

#### **Престанок на функцијата во органите на Партијата**

#### **Член 87**

Функцијата во органите на партијата престанува поради отповикување, разрешување или поднесување на оставка. Одлука за отповикување на член на орган или носител на функција донесува органот на соодветното ниво на организираност од страна на кој е извршен изборот, на начин на којшто се избрани членовите на органите или носителите на функции.

Во случај на отповикување, функцијата престанува во моментот на објавувањето на

резултатите од гласањето за отповикување, а во случај на оставка со нејзиното констатирање од соодветниот орган.

Во случај на разрешување функцијата престанува со денот на донесување на одлуката.

#### **Член 88**

Предлог за отповикување може да поднесе Конференцијата на општинската организација на СДСМ, Извршниот одбор на соодветното организационо ниво и Централниот одбор на СДСМ.

Предлог за отповикување на член на СДСМ можат да поднесат претседателот на СДСМ или најмалку 1/3 од делегатите на Конгресот.

Член на Извршниот одбор на Централниот одбор на СДСМ се отповикува на начин на кој што е избран на таа функција, а предлогот може да го поднесат претседателот на СДСМ или Извршниот одбор на Централниот одбор на СДСМ.

Разрешувањето од функција, односно членување во органот го спроведува органот кој донел одлука за именување со и без предлог.

За разрешувањето, Претседателот на СДСМ, претседателот на општинската организација и претседателот на Градската организација на СДСМ - Скопје поднесува извештај за причините за разрешувањето соодветно на организациско ниво до Централниот одбор, Конференцијата на општинската организација, односно Извршниот одбор на СДСМ.

Предлог за разрешување може да поднесе Извршниот одбор на Општинската организација, Надзорниот одбор на општинската организација, Извршниот одбор на Градската организација на СДСМ - Скопје, Градскиот одбор на СДСМ- Скопје, Извршниот одбор на СДСМ, Надзорниот одбор на СДСМ и Централниот одбор на СДСМ. Предлогот се доставува до органот кој донел одлука за именување.

Членот на органот или носителот на функција, којшто со одлука е отповикан од должноста, односно со одлука е разрешен има право на жалба во рок од 15 дена до Надзорниот одбор на СДСМ чија одлука е конечна.

#### **Член 89**

Оставката за престанок на функцијата се поднесува до соодветниот орган.

Подносителот на оставката има право и должност писмено или усно да ја образложи оставката.

### **Распуштање на организационен облик на СДСМ**

#### **Член 90**

Централниот одбор на СДСМ може да донесе одлука за распуштање на организационен облик на СДСМ заради целосно престанување на неговата работа или намалување на обемот на дејноста, заради неостварување на програмските, статутарните и политичките цели на партијата.

Против одлуката за распуштање може да се поднесе жалба од страна на органот на кој се однесува таа одлука, во рок од 15 дена.

Жалбата се поднесува до Надзорниот одбор на СДСМ чија одлука е конечна.

#### **Член 91**

Ако одделни органи на организационите облици на СДСМ и организации што дејствуваат во рамките на СДСМ не ги остваруваат програмските, статутарните определби и политичките цели на партијата, Централниот одбор на СДСМ може да иницира или да свика седница на конференцијата на соодветното ниво заради гласање за доверба на органот и евентуално избор на нов орган.

До свикување на конференцијата од став 1 на овој член Централниот одбор на СДСМ може да именува привремено раководство.

### **Стручна служба на партијата**

#### **Член 92**

Заради извршување стручни, административни и други работи партијата основа стручна служба.

Извршниот одбор на Централниот одбор на СДСМ ги донесува општите акти со кои се уредува организацијата и работата на Службата, како и одлуките сврзани со правата и обврските

од работниот однос, доколку со овој Статут или со друг општ акт не е поинаку определено.

## **X - ПРЕСТАНОК НА СДСМ**

### **Член 93**

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија може да престане да дејствува:

1. со одлука на Конгресот, за која е потребно 2/3 мнозинство од вкупниот број членови на Конгресот, а по претходна расправа во партијата;
2. кога бројот на членовите ќе се намали под законски определениот број за негово основање.

За престанок на СДСМ во случаите на став 1 точка 1 и 2 од овој член претседателот на партијата или лице кое го заменува, односно овластено лице од него го известува соодветниот суд во Скопје заради бришење на партијата од судскиот регистер.

Со одлуката за престанување со работа, Конгресот решава и на кого ќе му го даде (отстапи, подари) имотот на СДСМ - на државата (фондови за социјална поткрепа), хуманитарни организации и сл.

## **XI - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 94**

Измените и дополнувањето на Статутот ги врши Конгресот на СДСМ, со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

### **Член 95**

Статутот стапува во сила со денот на донесувањето.

### **Член 96**

Усогласувањето на актите на партијата со одредбите од овој Статут ќе се изврши во рок од шест месеци од денот на донесувањето.

Во меѓувреме, постапките ќе се спроведуваат согласно постојните акти на СДСМ.

Надзорниот Одбор на СДСМ е задолжен да изготви пречистен текст на овој Статут.

**СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗОРАН ЗАЕВ**